

## Состојба на водотеците според физичко-хемиските елементи за квалитет


Податочите за квалитетот на водотеците во Република Македонија се добиваат од Управата за хидрометрологични работи.

### Состојба на водотеците според физичко-хемиските елементи за квалитет


Во рамки на RIMSYS (Мониторинг систем на реките) програмата се дефинирани 20 мерни места на реките и параметрите кои се следат. Во 2008 година, континуирано беа следени органолептичките, минерализационите, хислородните и показателите на киселост, еутрофикационите детерминанти и штетни и опасни материји.

Од анализираните податоци може да се заклучи дека концентрацијата на кислородните показатели е во границите на пропишаните вредности за категоризација на водите. Во однос на нутриентите се разгледувани средногодишните концентрации на амонак, нитрити и нитрати. Концентрацијата на нутриентите е во границите на пропишаните вредности за категоризација на водите и е со вредности кои не отстапуваат од мониторингот на водотеците во изминатата година.

Концентрацијата на опасните и штетни материји следена преку концентрациите на желеzo, кадмиум, цинк, олово, бакар, никел, хром и манган, не покажуваат некои поголеми одстапувања и вредности во однос на мерената во 2007 година, кога и концентрациите на овие индикатори беа во рамките на пропишаните концентарции за класификација на водите.




## Квалитет на водитеците во Република Македонија за 2008 година




2009




Концентрации на растворен кислород во 2008 година



Концентрации на хемиска потрошувачка на кислород во 2008 година



Концентрации на пет дневна биопошка потрошувачка на кислород во 2008 година



Концентрации на нитрати и нитрити во 2008 година

